

<b>Предметна програма од втор циклус на студии</b>					
Програма за <b>ИЗБОРНИ</b> предмети (4+1)					
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Право и политика</b>			
2.	Код	<b>БМ4211</b>			
3.	Студиска програма	<b>Бизнис менаџмент</b>			
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	<b>Економски институт, Скопје УКИМ</b>			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	<b>Втор циклус</b>			
6.	Академска година / семестар	2018/2019	7.	Број на ЕКТС кредити	<b>5</b>
8.	Наставник	<b>Проф. д-р Каролина Ристова-Астеруд Проф.д-р Елена Давитковска</b>			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Целта на предметната програма по предметот Право и политика е двозначна: прво, да им даде на студентите концептуално знаење за основните поими, институти, категории и феномени на правото и политиката одделно; второ, да се стекнат со знаења за меѓудејството и меѓудинамиката на правото и политиката како општествени феномени, во нивната регулирана (правна) форма, но и во нивната политиколошка и социолошка димензија, со посебна фокусираност на економската политика на државата. Ваквата целност на предметот е во функција и на другите предвидени предмети во рамки на мастер програмата.			
11.	Содржина на предметната програма	Во рамки на наставата се изучуваат клучните теории за државата, правото и политиката, како и за нивното меѓудејство; белезите и облиците на државата, организација на државата (начела и видови државни органи), поимот и видови на општествените норми (обичај, морал и право), со посебен акцент на правните норми и правниот поредок; моќ, власт и авторитет; политички партии и политички идеологии; интересовни групи и групи за притисок ( политичко и правно лобирање); правна и политичка култура, и нивна типологија; политички процес, креирање политики и нормативна/законодавна дејност (на национално, регионално/ЕУ и меѓународно ниво).			
12.	Методи на учење	Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	15 недели 5 ЕКТС x 30 часа = 150 часови			
14.	Распределба на расположивото време	12 недели + 3 недели консултации 15+15+120=150 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	15 часови	
		15.2	Вежби, семинари, тимска работа, анализа наслучаи од практика	15 часови	

16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	30 часови
			16.2	Самостојни задачи	45 часови
			16.3	Домашно учење	45 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови	
	17.3.	Активност и учество		10 бодови	
18.	Критериуми за оценување ( поени / оцена)		под 61 бодови		5(пет) (F)
			61-68 бодови		6(шест)(E)
			69-76 бодови		7(седум)(D)
			77-84 бодови		8(осум) (C)
			85-92 бодови		9(девет)(B)
			93-100 бодови		10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Присуство на настава, вежби и положени колоквиуми		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература:			
	1. Димитар Бајалциев, <i>Воведво правото</i> , 2009 (селектирани страници); 2. Ендрју Хејвуд, <i>Политика</i> , Академски печат, Скопје, 2009 (селектирани страници);				
22.2.	Дополнителна литература: Побарање на студентите, упатување на другареферентна литература за по продлабочено запознавање и изучување на некоја од тематските единици, предсе, на:				
1. Џон Роулс, <i>Теорија на праведноста</i> , Слово, Скопје, 2002; 2. Тим Бејл, <i>Европска политика – компаративен вовед</i> , Академски печат, Скопје, 2009 3. Николо Макијавели, <i>Владетелот</i> , Силсонс, Скопје, 2004; 4. Џон Галбрајт, <i>Анатомија на моќта</i> , Култура, Скопје, 1995;					